

СПРЕМЕТЕ СЕ ЗА ПОВЕЌЕ ТРИКОВИ КОИ ЌЕ ВЕ ВООДУШЕВАТ

Четириите јавачи се враќаат во „[Мајстори на илузијата 2](#)“ каде што со нивниот талент ќе изведат неверојатно добри трикови кои ќе ви го одземат здивот. Но, не верувајте во сè што ќе видите. Вистината е илузија!



Една година после поразувањето на ФБИ и освојувајќи ја публиката со нивните Робин Худ стил на магични спектакли, Четириите Јавачи повторно се појавуваат со изведби и надеж на откривање на неетичките практики на технички магнат. Човекот кој стои позади нивното исчезнување на изведбите е Волтер Мабри, технолошко чудо кој им се заканува дека ќе го изведе нивниот најголем грабеж до сега. Нивната единствена надеж е да изведат уште еден последен невиден трик за да ги исчистат своите имиња и да откријат кој стои зад сето тоа.

„Мајстори на илузијата 2“ ќе биде филмот во кој за шести пат Морган Фримен и Мајкл Кејн работат на заеднички проект. Третиот дел на оваа франшиза беше најавен една година пред второто продолжение и се очекува да излезе во 2017/18 година.

Дизни Пиксаровиот филм „[Барајќи ја Дори](#)“ ќе ги врати на големите екрани омилените ликови на сите: забораената сина риба која живее среќно на гребенот со Немо и Марлин. Кога Дори ќе се сети дека има семејство кое можеби ја бара, ова трио ќе тргне на возбудлива авантура преку океанот до Калифорнискиот престижен Поморски институт, рехабилитационен центар и аквариум. Во обид да ги најде својата мајка и татко, Дори ќе побара помош од три најинтригантни жители на Поморски институт: Хенк, кавгаџиски октопод кој често им бега на вработените; Бејли, кит кој е убеден дека неговите вештини не работат; и Нада, кратковидна ајкула. Додека тие вешто се движат низ сложениот внатрешен Поморски институт, Дори и нејзините другари ќе ја откријат магијата на нејзините недостатоци, другарства и семејство. Филмот за прв пат беше најавен од страна на Елен ДеЦенерис која го позајмува гласот на Дори.

КИНО ПРОГРАМА ОД 16.06 ДО 22.06.2016

Мајстори на илузијата 2 (Now you see me 2)

секој ден: 15:00, 17:30, 20:00, 21:15, 22:30

Воркрафт: Почеток 3D (Warcraft: The Beginning 3D)

работни денови: 18:00, 19:30, 20:30, 22:50
викенд: 12:00, 18:00, 19:30, 20:30, 22:50

Воркрафт: Почеток (Warcraft: The Beginning)

секој ден: 21:45

Повикување 2 (The Conjuring 2)

секој ден: 19:00, 21:30

Нинџа желки: Излегување од сенка 3D (Teenage Mutant Ninja Turtles 2 3D)

работни денови: 15:00, 17:10, 18:30
викенд: 12:40, 15:00, 17:10, 18:30

Нинџа желки: Излегување од сенка (Teenage Mutant Ninja Turtles 2)

секој ден: 16:20
викенд: 14:00, 16:20

Игра на пари (Money Monster)

секој ден: 20:45, 22:40

Алиса зад огледалото 3D (Alice through the looking glass 3D)

секој ден: 16:45

Соседи 2 (Neighbors 2)

секој ден: 20:15

Икс-мен: Апокалипса 3D (X-men: Apocalypse 3D)

секој ден: 22:00

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ

Барајќи ја Дори 3D (Finding Dory 3D)

работни денови: 15:20, 17:20, 19:15
викенд: 1:20, 12:20, 13:40, 14:20, 15:20, 17:20, 19:15

Барајќи ја Дори (Finding Dory)

секој ден: 16:00, 18:15

Чуварите на Оз 3D (Save the Oz 3D)

работни денови: 16:30
викенд: 11:00, 13:20, 16:30

Филмот на лутите птици 3D (The Angry Birds Movie 3D)

викенд: 11:40, 14:40

***Киното го задржува правото за промена на програмата без претходна најава.**